

"ВО ИМЕТО НА АЛАХ" - "ИМПЕРИЈАТА ГО ВОЗВРАЌА УДАРОТ"

Во последнава деценија ипол дејноста на странските разузнавачки служби во Република Македонија се интензивира, бидејќи геостратешките движења на НАТО кон источните земји се од приоритетно значење. Пресвртница во однос на ова прашање претставува 1991 година, кога почна процесот на распаѓање на поранешната ЈУ - држава, која беше природен и политички бедем меѓу т.н. Исток и Запад. Но, овој процес донесе уште еден проблем за Алијансата, која по падот на Берлинскиот ѕид и на Варшавскиот пакт требаше набрзина да се реструктурира и да пронајде "природен непријател", кој ќе биде основа или причина за селењето на воените и човечките капацитети кон источните земји.

обидот за инфилтрирање на 100 нови странски разузнавачи од Истокот во Македонија. Што значи дека тоа не се луѓе на ЦИА или на МИ6, туку на разузнавачи од арапските и од други сега загрозувани исламски земји. Дека земјите од овој нафтен регион го возвраќаат ударот е познато, но како и на кој начин тоа ќе го прават. За тоа постојат неколку фази, кои се во корелација со денес најпознатиот светски непријател на САД, Ал Каида.

Имено, се доближуваат интересите на Ал Каида и на другите терористички организации во регионот со Иранската разузнавачка служба, поддржана од страна на другите служби од Арапскиот Полуостров. Кај овие сродни служби се зголемува бројот на лицата, кои сè повеќе и



ИСТОРИСКА КАРТА НА ЕТНИЧКА МАКЕДОНИЈА ПРЕД 1913 ГОДИНА

Пишуваат:
Кокан СТОЈЧЕВ
Мишко ТАЛЕСКИ

НЕПОКАНЕТИ ГОСТИ ДООЃААТ ПО НЕВЕС

Истовремено се реализираат и интересите на најголемите светски нафтни компании, кои поради близкоста со политиката секогаш настојуваат да влијаат и да ги држат под контрола двата најбогати региона со црно злато. Станува збор за нафтните наоѓалишта околу Арабскиот Полуостров и во Каспискиот регион. Поради овие и некои други важни причини, во последниве десетина и повеќе години Балканот се прекројуваше одејќи од фаза во фаза, која набрзо би требало да се заврши со судбината на Косово. Но, овие етапи немаше да се реализираат ако претходно странските разузнавачки служби не им ги отворија портите на Балканот на своите војски. Притоа, главно прашање е како сè ова ќе се одрази врз судбината на Република Македонија, која историски гледано од секогаш била крстосница за многу интереси и прегрупирања во регионот.

Во тој контекст треба да се анализира информацијата за

безрезервно го поддржуваат отпорот на Ал Заркави во Ирак. Оттаму доаѓа најголемата опасност која е поврзана со фундаменталниот ислализам во регионот богат со нафта.

АТЕРИРАЊЕ НА ПЛОШТАДОТ МАКЕДОНИЈА

Каде тука е местото на Република Македонија во ова комплексно и сложено прашање? Ако се гледа од политички и од геостратешки аспект територијата на нашата земја претставува добра можност за влез во Европската унија, која денес се соочува со сè поголеми проблеми на економски и на расистички план. Тоа добро го знаат и разузнавачките служби на арапските земји, кои ги селат своите сили на Запад. Во овој момент тие имаат солидна поткрепа кај одделни богати бизнисмени (шеици), кои сво-

јот евтин капитал го селат на спротивната страна од Арапскиот Залив. Во тој контекст се и инфилтрациите на тајните шпиони, кои често се и двојни агенти, од една страна економски ја претставуваат земјата од која доаѓаат, а од друга страна претставува-

ат логистика за добро обучените исламски терористи. Затоа македонските разузнавачи треба да се соочат со ваквиот предизвик, кој почнува да се остварува. Собранието на РМ даде зелено светло за Протоколот за соработка меѓу Република Тур-

Почнува процесот на инфилтрирање на 100 нови странски разузнавачи од Истокот во Македонија. Што значи дека тоа не се луѓе на ЦИА или на МИ6, туку разузнавачи од арапските и од други сега загрозувани исламски земји.

Создавањето исламска република, која би се протегала од територијата на Република Македонија кон север е втората фаза од остварувањето на идејата за нова империја на Балканот. На тој начин ќе се покlopат заедничките интереси на многу земји. Во името на Алах, се погани доблеста на исламската религија, но во името на Алах можна е нова инвазија на нашиот Полуостров.

Режимот во Техеран се обидува да ја активира и да ја употреби севкупната терористичка инфраструктура која, ширум светот, а особено на Балканот, ѝ е на располагање. Станува збор за подрачја каде има голем број исламски радикали, милитанти и терористи, во Босна и Херцеговина, Косово, а сè уште не се знае за Македонија. Разузнавачките служби, оние подобро информирани, сметаат дека Иран ќе ги употреби сите свои луѓе и пари кои досега ги има собрано и заштедено. Цифрата се движи околу 250 милиони долари.

ција и нашата држава, но највисокото законодавно тело го ратификува и Договорот за економска, комерцијална и техничка соработка меѓу Владата на РМ и Владата на државата Катар.

Иако станува збор за класичен типски билатерален договор за соработка меѓу две земји, сепак овие документи се калауз за посочената опасност која ја откривме од разузнавачки извори. Некои притоа ќе кажат дека ваквата информација претставува уште една шпекула-

со Турција негуваме добри економски и политички односи, сепак во посочената информација постои можност за повик на аларм. Ни се подготвува невидена инвазија на скриени елементи, кои имаат друга цел, освен економската поткрепа на македонската држава.

Истото важи и за случајот со соработката со Катар, иако во овој момент тој претставува можне важна карика во синџирот на САД за борба против глобалниот непријател - тероризмот. Во оваа

сега е крајно поларизиран, а папочните врски меѓу разузнавачките служби се испреплетени како турлитава. Затоа, со едно око треба да спие Агенцијата за разузнавање, која е под надлежност на шефот на државата. Но, таа сега се соочува со внатрешни кадровски проблеми, кои можат да се одразат врз одбраната на земјава. Истовремено, координацијата меѓу нашите служби за безбедност треба да биде на највисоко ниво, а комуникацијата со политичкиот врв треба да е постојан, бидејќи се работи за остроумен и добро истрениран непријател, кој ќе "атерира на плоштадот Македонија во Скопје".

ОСТВАРУВАЊЕ НА ИДЕЈАТА

Значи, станува збор за специфична ситуација во која се вмешани многу страни, од едната се исламските екстремисти, а од другата се воените и економските профитери, кои водени низ призмата на профитот се подго-

рата дама, која со денови крвавеше. Тамошните настани покажаа дека почна да се реализираат тајните сценарија на закоравените исламски екстремистички елементи, кои го користат капиталот стекнат од продажбата на нафтата за да му возвратат на непријателот, кој се закотви во близината на Вавилон. Со тоа се покажа дека светот влезе во новата политичка криза, а таа еволуира, бидејќи расте бројот на приврзаниците на тероризмот.

Дали светскиот глобален тероризам се оттргна од инструментите на контрола? Ова прашање веќе не претставува предмет на опсервација, туку се бара начин како да се изгасне пожарот. Не постојат прецизни методи и начини како да се спречи наездата од терористи. По првичниот шок, келиите ги пополнуваат своите сили, а во последно време нивната борба добива друг карактер, кој тесно е поврзан со стратегиските планови на арапските исламски држави.

Создавањето исламска република, која би се протегала од територијата на Република Македонија кон север, е втората фаза од остварувањето на идејата за нова империја на Балканот. На тој начин ќе се поклопат заедничките интереси на многу земји. Во името на Алах се погани доблеста на исламската религија, но во името на Алах можна е нова инвазија на нашиот Полуостров.

Ваквата новонастаната специфична состојба треба да ги мобилизира сите безбедносни структури во Македонија, кои треба да ја подготват државата за специјалната војна која ќе се одвива на нашата територија. Значи, преку грбот на државата ќе се прекршуваат интересите и на Истокот и на Западот. "Љубовниот спој" ќе биде на штотуку реновируваниот Камен мост, кој ѝ оддолеа на војската на генералот Пиколомини, на нападите на јаничарите, ама не знаеме дали ќе ги издржи налетите на современите "источни камикази самоубијци". На тој начин, сфатени или не, предвидуваме дека непоканети гости - "чпиуни" доаѓаат по невестата Македонија.

- "ЧПИУНИ" ТАТА МАКЕДОНИЈА

ција, бидејќи двете земји се пријатели на Македонија и географски гледано се далеку. Меѓутоа, мечката игра и во нашиот двор. Затоа, и покрај тоа што е познато дека

мала земја се сконцентрирани сите моќни разузнавачки служби, но регионот е ранлив таму каде што најмалку се очекува.

Светот како никогаш до-

твени да си ја продадат и сопствената мајка. Опасноста од создавање на зелената линија, која води од Турција кон Скопје во правец на Липково и на Тетово и преку Приштина и Нови Пазар во СиЦГ не води во директна линија кон Сараево и Тузла, каде веќе на теренот дејствуваат т.н. спијачки терористи. Зелената трансферзала е најголемата опасност не само за Македонија, туку и за Европа, бидејќи таа се протна во нејзиното срце.

Според добро упатени аналитичари, неодамнешните превирања во Франција не беа иницирани само од лошата економска состојба на африканските доселеници, туку чкорчето за палењето на барутниот фитил мора многу подлабоко да се бара во непријателите на Унијата и на Франција. Тоа беше испит не само за земјата на шампањското, туку и за ста-

Стратезите во "Стратфорд" предвидуваат дека исламистичките елементи присутни на Балканот, прво се во позиција да го користат регионот како транзитна област и да ги напаѓаат американските трупи. Второ, мировните трупи распоредени на Балканот не се активно вклучени во борбата против Ал Каида и трето, регионот е отворен за акции на терористичката организација на Бин Ладен. Ако исламските сили во Босна, Косово или во другите делови од регионот станат агресивни, подготвеноста на европските влади да дејствуваат решително на Балканот, во најмала рака, е дискутабилна. Досега балканските земји за сегнати со проблемите на исламскиот фундаментализам во најмала рака беа спречени докрај да расчистат со таквите опасни појави кои две децении се присутни на тие подрачја. Фундаментализмот доби залет во ерата на балканскиот американизам, а дејствувањето на американските сили прво во Хрватска, преку Босна па до Косово само им даде зелено светло на водачите на т.н. зелена трансферзала, колку што е можно повеќе, да се распостелат низ поранешна Југославија.